




1. УВОЗНИК- IMPORTER: Назив: Name: Адреса: Address: street Пошт.бр./Post. code: Град: City : Tel/fax: +389 Дозвола бр. - License No. Важност до- Valid until:		2. ИЗВОЗНИК-EXPORTER: Назив: Name Адреса: а Address:street Пошт.бр./ Post. Code Град: City: Држава: Country	
3. КРАЕН КОРИСНИК-ULTIMATE CONSIGNEE: (доколку е различен од увозникот – if different from the importer) Назив: Name: Адреса: Address: street Поштенски број/Post.code Град - City: Tel/fax +389			
4. ДОГОВОР ИЛИ ФАКТУРА-CONTRACT OR INVOICE: (Број и дата - N° and Date)			
5. ОПИС НА СТОКАТА-DESCRIPTION OF GOODS		КОЛИЧИНА-QUANTITY	
1.			
2.			
6. Стоките наведени во точка 5. Исклучиво се наменети за потребите на увозникот или крајниот корисник (доколку се разликува од увозникот) The goods listed in item 5 are required solely for use by the importer or ultimate consignee (if different from the importer) necessary for using in production of final good by the End User:			
7. Со ова, увозникот или крајниот корисник (доколку се разликува од увозникот) е согласен - Hereby the importer or the ultimate consignee (if different from the importer) agrees: - дека стоките наведени во точка 5. нема да ги користи за било кои активности поврзани за хемиско, биолошко или нуклеарно оружје или ракети кои можат да носат или лансираат вакви оружја - that the goods listed in item 5 will not be used for any purposes connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons; - дека нема да ги препродава, реекспортира или претовара стоките наведени во точка 5. на било кое друго лице или држава без писмена дозвола на надлежниот орган во Република Македонија - not to divert, re-export, or transship the goods listed in item 5 to any other person or country without the written permission of the competent authorities of Republic of Macedonia; - дека на барање на надлежниот орган на земјата извозник ќе го потврди приемот на стоките наведени во точка 5 . –upon request by the competent authorities of the exports country to confirm receipt of the goods listed in item 5.			
8. Министерството за економија со овој сертификат потврдува дека стоките наведени во точка 5 . се нарочани од страна на увозникот/крајниот корисник - The Ministry of Economy hereby certifies that the goods listed in item 5 are ordered by the importer/ultimate consignee.			
9. Овој документ важи шест месеци од дата на издавањето на сертификатот од страна на надлежен орган во Република Македонија - This document is valid six months from the date of certification by the competent authority of Republic of Macedonia.			
Увозник или краен корисник (доколку е различен од увозникот) Importer or Ultimate consignee (if different from the importer)			
-----	-----	-----	-----
Дата - Date	Име и функција – Name and title	Званичен потпис и печат Official signature and seal	
Заверка од страна на надлежниот орган во Република Македонија: Cerification by the authority in Republic of Macedonia:			
	Министер за економија	Minister of Economy	-----
Дата – Date	Име и функција	– Name and title	Званичен потпис и печат Official signature and seal

ANEKS BR1/1 - ANNEX No 1/1

DATA – DATE

Бр. No	Тарифна ознака Customs Tariff	ОПИС НА СТОКАТА DESCRIPTION OF ITEMS	ЕД.МЕРА MEASURE	КОЛИЧИНА QUANTITY
1.				
2.				
3.-----	-----	-----	-----	-----
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.	-----	-----	-----	-----
Продолжение во Анекс бр. -- Continued in Annex No --		Валута: € ЕВРО Currency code: € EUR	ВКУПНА ВРЕДНОСТ: TOTAL AMOUNT:	

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  REPUBLIC OF MACEDONIA МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА MINISTRY OF ECONOMY	Рок на важност: 6 месеци Validity term: 6 months	Продолжување на важноста: Extended validity term:
	До дата: Until date	До дата: _____ Until date:
Потпис: Печат Signature: Seal	Потпис: Печат Signature: Seal	